

П
Р
О
Г
Р
А
М
А

2
0
2
4

ПРЕДЛАГАЧ:	ГРАДОНАЧАЛНИК НА ГРАД СКОПЈЕ
ИЗГОТВУВАЧ:	СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
ПРЕТСТАВНИК:	Секретар на Град Скопје
ПОВЕРЕНИК:	Раководител на Сектор

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 2024 ГОДИНА

Февруари 2024 година
Скопје

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија број 5/02), член 95 од Законот за градежно земјиште (Службен весник на Република Македонија број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и Службен весник на Република Северна Македонија број 275/19), член 10 став 1 точка 1 од Законот за Градот Скопје (Службен весник на Република Македонија број 55/04 и 158/11), и член 40 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.32/20 и 111/23), Советот на Град Скопје на _____ седница одржана на _____ 2024 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 2024 ГОДИНА

I. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Предмет на оваа програма се активности во надлежност на Град Скопје од областа на уредување на градежното земјиште на подрачјето на град Скопје, изградба и одржување на капитални објекти и изработка на урбанистички планови на подрачјето на град Скопје.

1. УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ

Под уредување на градежното земјиште на подрачјето на град Скопје се подразбира:

- 1.1 Просторот на уредување;
- 1.2 Обемот на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
- 1.3 Обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на основната инфраструктура;
- 1.4 Пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште;
- 1.5 Висина на надоместок за уредување на градежното земјиште и неговата распределба;
- 1.6 Начин на распределба на средствата за изградба и одржување на инфраструктурата;
- 1.7 Средства наменети за изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти;
- 1.8 Граници на комплексите за наплата на надоместокот за уредување на градежното земјиште;

1.1 ПРОСТОР НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на уредување на градежното земјиште се смета изграденото и неизграденото градежно земјиште на подрачјето на град Скопје определено со ГУП на Град.

1.2 ОБЕМОТ НА РАБОТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште за изградба на инфраструктурни објекти се подразбира:

- Оформување на геодетска документација,
- Извршување на основни геомеханички испитувања,
- Решавање на имотно правните односи,
- Расчистување на градежна парцела (селидба, уривање и транспорт).

1.3 ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ ОД ОСНОВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Во смисла на оваа Програма, градежното земјиште се уредува во обем истепен согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објектина комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Службен весник на Република Македонија број 193/16, 72/18 и Службен весник на Република Северна Македонија број 16/22), со тоа што Градот Скопје врши опремување на градежното земјиште со инфраструктура од значење за градот утврдена со ГУП на Град Скопје, и тоа:

a) објекти за заедничка комунална потрошувачка согласно ГУП:

изградба на магистрални и собирни улици и други површини;

изградба на основна атмосферска канализациона мрежа;

изградба на јавно осветлување на магистрални и собирни улици;

изградба на јавно зеленило од надлежност на Градот Скопје;
изградба на пречистителна станица за отпадни води (централна).

6) објекти за индивидуална комунална потрошувачка:

изградба на основна водоводна мрежа;
изградба на основна фекална канализациона мрежа;

Уредувањето на градежното земјиште се врши по обезбедувањето на правни и технички услови и материјални средства.

1.4 ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

1.4.1 Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат: трошоци за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка; трошоци за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка и трошоци за подготвување и расчистување.

- a)** Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка опфаќаат: трошоци за расчистување на градежното земјиште, за проектирање и изградба на објекти од основната комунална инфраструктура за заедничка потрошувачка (основни комунални и пречистителна станица) и се во зависност од погодноста-бонитетот на локалитетот (комплекс), каде се гради или е изграден станбен, деловен или друг простор.
- b)** Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка опфаќаат: трошоци за расчистување на градежното земјиште, за проектирање и изградба на објекти од основната комунална инфраструктура за индивидуална потрошувачка.
- b.1)** Трошоците за тековно расчистување на конкретната градежна парцела што паѓаат на товар на Градот ги опфаќаат надоместоците за потполна експропријација и за службеност што се определуваат согласно Законот за експропријација (Службен весник на Република Македонија број 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 23/16, 192/15, 178/16 и Службен весник на Република Северна Македонија 122/21, 111/23) и Законот за процена (Службен весник на Република Македонија број 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 и 30/16).
- b.2)** Трошоците за опремување на градежно земјиште, надвор од градежната парцела, се пресметуваат со претпоставени количини и тековни цени, според приложениот проект за изградба на објекти од комунална инфраструктура.
- b.3)** Трошоците за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура, ги сноси инвеститорот.

Изградените објекти од основната комуналната инфраструктура во случај кога е невозможно нивно преместување, ако и остануваат во границите на градежната парцела на инвеститорот или под објектите што се градат, мора да бидат заштитени. Инвеститорот е должен, пред отпочнување со изградба на објектот во својата градежна парцела, да побара писмена согласност од Град Скопје за заштита на тие објекти. Трошоците за заштита на објектите ги сноси инвеститорот.

1.4.2. Инвеститорот е должен да обезбеди и достави хидротехнички услови за приклучување на објектот на соодветната мрежа за индивидуална потрошувачка.

Средствата потребни за обезбедување на приклучоци на водоводна и фекална канализациона мрежа до изведена шахта се остваруваат од надоместок за приклучување што го утврдува давателот на услугата Ј.П. „Водовод и канализација“ – Скопје, согласно член 7 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (Службен весник на Република Македонија број 68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13, 10/15, 147/15, 31/16 и Службен весник на Република Северна Македонија 21/21).

Ј.П. „Водовод и канализација“ - Скопје заедно со хидротехничките услови доставува и вкупен износ на реалните трошоци на целосната изведба на мрежите согласно законската регулатива.

За дополнително добиена согласност за приклучување на мрежи од индивидуална потрошувачка надоместокот ќе се регулира со анекс - договор, и ќе се пресметува по цени кои важат во моментот на склучувањето на анекс - договорот.

При склучен договор за уредување на градежното земјиште, доколку комуналното претпријатие, односно акционерското друштво изврши измена во техничкото решение за веќе дадена согласност за изградба на комунална инфраструктура, истото заедно со инвеститорот се должни да ги сносат трошоците за проектирање и изградба на истата. Претходно направените трошоци, комуналното претпријатие односно акционерското друштво и инвеститорот, се должни да му ги надоместат на Град Скопје.

1.5 ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА

Надоместок

За уредување на градежно земјиште се плаќа надоместок за уредување на градежното земјиште (во понатамошен текст: надоместок), за што се изготвува Пресметка.

Во пресметката се утврдува износот и субјектите кои вршат уплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште и тоа физички и/или правни лица-сопственици на објектот односно физички и/или правни лица-носители на правото на градење кои во име и за сметка на сопствениците на објектот го вршат плаќањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште врз основа на меѓусебен солемнизиран договор или полномошно под потполна материјална и кривична одговорност, заверен на Нотар.

Висината на надоместокот се регулира со договор за уредување на градежното земјиште што инвеститорот го склучува со Градот Скопје за инфраструктура од значење за градот утврдена со ГУП на Град Скопје.

Договорот склучува во електронска и писмена форма.

Висината на надоместокот се определува според основица со состојба на ден 01.01.2024 год. изразена во денари/ m^2 нето изградена површина и истата изнесува **34.356,00** денари/ m^2 .

Основицата од претходниот став месечно се усогласува со промената на индексот на цени на мало, објавен од Државниот завод за статистика. За месеците за кои не е објавен индексот на цени на мало, ќе се применува последниот објавен индекс.

Според член 96, став 3 од Законот за градежно земјиште и член 59, став 12 од Законот за градење:

Одобрение за градење не може да се издаде ако не е платен надоместокот за уредување на градежно земјиште освен ако инвеститорот и општината склучат договор за плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште на рати или склучат договор со кој е утврдено дека инвеститорот ќе го уреди земјиштето на сопствен трошок или донесен акт врз основа на кој инвеститорот е ослободен од плаќање на надоместокот или инвеститорот доставил банкарска гаранција за плаќање на надоместокот или инвеститорот да востановил хипотека во корист на општината

Висината на надоместокот се пресметува во единствен износ за Градот Скопје и општината и истата претставува збир на висината на трошоците од точките 1, 2 и 3 од оваа глава и тоа:

1.5.1 Трошоци за заедничка комунална потрошувачка

Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел од основицата и е дадена во следниот табеларен преглед:

КОМПЛЕКСИ	Основни комунални + пречистителна станица (1%)	Погодност – бонитет на локалитетот (комплекс)	
		Станбен простор	Деловен или Друг простор
1	2	3	4
1. ДЕЛ -1	22%	4%	10%
2. ДЕЛ -2	20%	2%	8%
3. ДЕЛ -3	18%	1,5%	4%
4. ДЕЛ -4	16%	1%	2%

1.5.2. Трошоци за индивидуална комунална потрошувачка

а) Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел од утврдената основица и тоа за:

Водоводна мрежа ----- 1,50%

Фекална канализациона мрежа ----- 1,50%

Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за топлификациона мрежа, при склучување анекс-договор за разликата на површина на објектот, овој надоместок ќе се пресмета во висина од 3,20 % од утврдената основица, на денот на склучување на истиот

Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за ниско-напонска електрична мрежа, при склучување анекс-договор за разликата на површина на објектот, овој надоместок ќе се пресмета во висина од 2,30 % од утврдената основица, на денот на склучување на истиот.

1.5.3. Трошоци за поранешно расчистување

Во висината на надоместокот се пресметуваат и трошоците што инвеститорот (сопственикот) е должен да ги надомести за поранешно расчистување на градежната парцела пресметани во реален износ и по тековни цени.

Трошоците за поранешно расчистување на конкретна градежна парцела, исплатени од Градот опфаќаат:

Надомест за одземено земјиште и за експроприрана недвижност, што е исплатен;

Трошоци за селидба, уривање на експроприраните, како и евентуални трошоци за расчистување и санација на теренот на конкретната градежна парцела;

Дополнително утврдените трошоци направени во претходниот период за расчистување на конкретна градежна парцела кои не се опфатени со основниот договор и не се регулирани со анекс-договор.

Во трошоци за расчистување на градежна парцела не се пресметува вредноста на општествените станови, направените трошоци за тековното одржување и доведување во исправна состојба на становите, односно деловниот простор, дадени за раселување на поранешните сопственици или станари.

Дополнителни одредби за определување на висината на надоместокот

За расчистувањето на градежни парцели за изградба на објекти од основна и секундарна комунална инфраструктура за заедничка и индивидуалната комунална потрошувачка, за проектирање и изградба на тие објекти и за уредувањето на заедничкиот градски простор, се наплатува надоместок на ниво на Град Скопје и општините во градот Скопје, врз основица изразена во денари/ m^2 нето изградена површина, и согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Службен весник на Република Македонија број 193/16, 72/18 и Службен весник на Република Северна Македонија број 16/22), Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање (Службен весник на Република Македонија број 60/12, 29/15, 32/16, 114/16 и 211/20), Правилник за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна Македонија број 225/20 и 219/21).

За секој вид на простор што не е опфатен со одредбите на Правилниците од претходната алинеа, надоместокот ќе се пресметува по аналогија како за просторот опфатен со Правилниците.

Ако потпокривниот простор се изведува во повеќе нивоа, надоместокот со коефициент 0,2 се применува само за последното ниво сметано од долу нагоре.

При пренамена од станбен во деловен простор еднократно се доплаќа разлика до висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште за деловен простор. Разликата се утврдува според табелата за погодност-бонитет на локалитетот (комплексот).

За пренамена од деловен во станбен простор не се враќа разликата во платениот надоместок.

Доколку инвеститорот нема одобрение за градење, а изградил објект и има доказ за платен надоместок (договор и проект со урбанистичка согласност) површината се признава. Доколку објектот не е отпочнат со градба или не е изграден, а на одобрението за градење е измината важноста, површината не се признава.

Доколку на една градежна парцела покрај предвидениот објект со ДУП веќе постојат објекти, кои со ДУП се негираат, инвеститорот е должен да ги урне, во рок од две години од денот на издавањето на одобрението за градење на објектот планиран со ДУП.

Доколку инвеститорот не прибави одобрение за градење, договорот престанува да важи (во делот за начинот на пресметување на површината). Платениот износ на надоместокот, на барање на инвеститорот може да му се врати како паричен износ во номинална вредност, или да му се пресмета на ист начин, при повторно барање за пресметување на надоместокот.

За локалитет за кој не е донесен ДУП, а влегува во границите на градежниот реон одреден со ГУП, се наплатува надоместок согласно намената според ГУП, по добиена согласност од општината за техничката документација (урбанистички проект) и намената планирана со ГУП.

Ако инвеститорот изгради поголема површина од договорената, е должен за разликата во површина која е во согласност со постојниот ДУП, да склучи договор.

Ако инвеститорот со измени во тек на градба изгради помала површина или изврши промена на намени на простории, должен е да поднесе барање за враќање на средства за помалку изградената површина, за што ќе се склучи анекс Договор и средствата ќе му бидат вратени во рок од 60 дена, по склучувањето на анекс Договорот, во номинална вредност.

Ако инвеститорот ја прекине постапката за добивање на одобрение за градење, или не добие правосилно одобрение, или е донесен акт за поништување на веќе издадено одобрение за градење, општината е должна да достави акт, инвеститорот е должен да поднесе барање за враќање на уплатените средства, а што ќе се склучи Спогодба и средствата ќе му бидат вратени во рок од 60 дена, во номинална вредност.

Кога градежното земјиште делумно се уредува или воопшто не се уредува, инвеститорот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делумно уредување на земјиштето-делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок од индивидуална комунална потрошувачка. Во овие случаи, задолжително се плаќа надоместокот за уредување на градежно земјиште што се однесува на заедничка комунална потрошувачка.

Површината на објектот што е урнат или ќе се урива, се намалува од пресметаната развиена површина на објектот што се гради, по истите норми по кои е пресметана површината при склучувањето на договорот за регулирање на надоместокот, за новоизградениот објект.

За расчистување на објектот што е урнат или се урива, се пресметуваат трошоците за опремување со објекти од заедничка и индивидуална комунална потрошувачка што ја користел објектот – предмет на уривање.

За расчистување на објекти кои се урнати или се уриваат, а се наоѓаат делумно на градежна парцела за градба на објекти од јавенин терес (улици, тротоари и сл.), а делумно на градежна парцела на сопственикот, сопственикот го сноси само делот од трошоците за објекти што се лоцирани на неговата градежна парцела.

1.6 НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРА

Изградбата на инфраструктурата се финансира од средства што се остваруваат преку:

- Приходите од надоместок за уредување на градежно земјиште (кои се распределуваат во сооднос 60% за Градот Скопје и 40% за општините во градот Скопје),
 - капитални дотации,
 - надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти,
 - средства на јавни претпријатија и овластени субјекти,
 - самопридонеси согласно закон,
 - други средства,

кои се уплатуваат на сметка на Градот Скопје за уредување на градежното земјиште и се употребуваат само за таа намена.

Трошоците за уредувањето на градежното земјиште ги плаќа 100% Градот Скопје за основната инфраструктура (магистрални и собирни улици и други основни инфраструктурни објекти) и 100% општината за секундарната инфраструктура (станбени и сервисни улици и други секундарни инфраструктурни објекти), со едно приклучно место за секој објект од инфраструктурата за една градежна парцела.

Кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а за локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема донесено ДУП или земјиштето не е уредено, а има донесено ДУП и не е целосно изградена инфраструктурата, доколку инвеститорот инсистира сам да ја гради инфраструктурната мрежа, согласно оверена техничка документација за градење на инфраструктурните објекти со свои средства, должен е на Градот и општината да им ги надомести порано направените трошоци во висина од 33% од надоместокот одреден во глава VI, точка 1, 2 и 3; да овозможи приклучувања на инфраструктурните мрежи на идните инвеститори на земјиштето; да биде технички примена од соодветното комунално претпријатие или овластени субјекти и да ја предаде на Градот Скопје или општината без надомест.

Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура на двор од градежната парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална инфраструктура за заедничка и индивидуална комунална потрошувачка, што инвеститорот ги извел или изведува

самоиницијативно без учество на Градот и општината, а пред склучување договори за регулирање на надоместокот и договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура од страна на локалната самоуправа, не се признаваат, освен за локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на нови детални урбанистички планови, истите се вклопуваат.

За овие локалитети, мора да има исправна техничка документација за изградени објекти од инфраструктура, заверена од надлежен орган и изградените инфраструктурни мрежи да се примени од јавните комунални претпријатија и другите овластени субјекти. Притоа се признаваат само трошоците-делот од надоместокот за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.

Оваа изградена инфраструктурна мрежа се предава на Градот и општината, со што се овозможува приклучување на нови инвеститори кои надоместокот го плаќаат на Градот и општината.

Во изградба на инфраструктурни објекти и мрежи, каде наплатениот надоместок е недоволен за локалитети каде не е изградена инфраструктурната мрежа, Градот и општината договорно ќе го решат конечното затворање на финансиската обврска.

Градот и општината со акт ги отстапуваат објектите од комуналната инфраструктура на субјектите кои стопанисуваат со нив, со понатамошна обврска да ги стопанисуваат и одржуваат.

За приклучување на новоизградена инфраструктура, мора во целост да се плати надоместокот за индивидуална потрошувачка, доколку сопственикот/инвеститорот на објектот не го регулирал овој надоместок со претходни договори.

Трошоците за приклучување на водоводна, фекална и атмосферска канализациона мрежа се регулираат договорно помеѓу Ј.П. "Водовод и канализација" и инвеститорот, за делот од приклучувањето од приклучната шахта во градежната парцела на инвеститорот до приклучното место на уличните инфраструктурни мрежа наведени во хидротехничките услови издадени од Ј.П. "Водовод и канализација". Инвеститорот може да избере изведувач на работите, но со задолжителен надзор на извршување на работите и примање од страна на Ј.П. "Водовод и канализација", како и по претходно добиено одобрение за прекопување на јавна површина.

Инвеститорот е должен пред барањето, за испорака на вода, електрична енергија и топловодно греење, да овозможи Комисија од Градот и општината да ја утврди дефинитивно изградената површина. За дефинитивно утврдената површина правата и обврските се уредуваат со анекс-договор.

1.7 СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Градот целосно финансира изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти од значење за Градот, утврдена со Генералниот урбанистички план на Град Скопје и Одлуката за магистрални и собирни улици (согласно член 10 од Законот за Град Скопје "Службен весник на Република Македонија бр. 55/04 и 158/11"), а изработката на другите проекти за изградба на инфраструктурни објекти од значење за општината (согласно член 15 од Законот за Град Скопје "Службен весник на Република Македонија бр. 55/04 и 158/11"), согласно договорите за регулирање на надоместокот склучени со инвеститорите.

1.8 ГРАНИЦИ НА КОМПЛЕКСИТЕ ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ

Надоместокот се наплатува по комплекси на градежното земјиште зависно од подобностите што одреденото земјиште му ги дава на инвеститорот, местоположбата на земјиштето во населбата и градот, сообраќајната поврзаност со центарот на градот и опременоста на градежното земјиште со комунални објекти за заедничка и индивидуална комунална потрошувачка.

Комплексите се утврдени со следните граници:

КОМПЛЕКС-1

ДЕЛ-1 (Општина Карпош)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: 3 01, 3 02, 3 03, 3 04, 3 05, 3 06, 3 07, 3 08, 3 09, ЦС 15, J 01, J 02, J 03 и J 04, каде завршува описот на комплекс-1 за Општина Карпош.

ДЕЛ-1 (Општина Центар)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: ЦС 01, дел ЦС 02 (по административната граница со Општина Чайр) (крстосницата на бул. "Никола Карев" (1450) со ул. "Славеј Планина" (118), продолжува на југ по ул. "Славеј Планина" (118) до крстосница со ул. "Самоилова" (1465), по ул. "Самоилова" (1465), свртува пред споменичкиот комплекс "Свети Спас" по ул. "Лазар Танев" (110) до крстосница со ул. "Подградец" (107) и по неа оди до надвозникот на бул. "Гоце Делчев" (Стоковна "Мост" 1454), свртува на исток по бул. "Гоце Делчев" (1454) до крстосница со бул. "Крсте Мисирков" (386), ЦС 03, ЦС 04, ЦС 05, ЦС 06, ЦС 07, ЦС 08, ЦС 14, Ц 01, Ц 02, Ц 03, Ц 04, Ц 05, Ц 06, Ц 07, Ц 08, И 01, И 02, И 03, И 04, И 05, И 06, дел И 07 (по административната граница со Општина Кисела Вода), дел И 08 (по административната граница со Општина Аеродром), дел И 09 (по административната граница со Општина Аеродром), J 05, J 06, J 07, J 21, 3 10, 3 11 и 3 12, **каде завршува описот на комплекс-1 за Општина Центар.**

ДЕЛ-1 (Општина Чайр)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: дел ЦС 02 (по административната граница со Општина Центар) (крстосницата на бул. "Никола Карев" (1450) со ул. "Славеј Планина" (118), продолжува на југ по ул. "Славеј Планина" (118) до крстосница со ул. "Самоилова" (1465), по ул. "Самоилова" (1465), свртува пред споменичкиот комплекс "Свети Спас" по ул. "Лазар Танев" (110) до крстосница со ул. "Подградец" (107) и по неа оди до надвозникот на бул. "Гоце Делчев" (Стоковна "Мост" 1454), свртува на исток по бул. "Гоце Делчев" (1454) до крстосница со бул. "Крсте Мисирков" (386)), ЦС 13, ССИ 05, ССИ 10 и ССИ 11, **каде завршува описот на комплекс-1 за Општина Чайр.**

ДЕЛ-1 (Општина Гази Баба)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: ССИ 08, ССИ 09, ЦС 09, ЦС 10, ЦС 11 и ЦС 12, **каде завршува описот на комплекс-1 за Општина Гази Баба.**

ДЕЛ-1 (Општина Аеродром)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: дел И 08 (по административната граница со Општина Центар), дел И 09 (по административната граница со Општина Центар), И 10, И 11, И 12, И 13, И 14, И 15, И 16 и И 17, **каде завршува описот на комплекс-1 за Општина Аеродром.**

ДЕЛ-1 (Општина Кисела Вода)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: дел И 07 (по административната граница со Општина Центар), J 08, J 09, J 10, J 11, J 12 и дел J 20 (северен дел од раскрсница на ул. "Народни Хeroи" (473) со ул. "Димо Хаци Димов" (725), оди на запад и излегува на ул. "(748)" и потоа на ул. "Рилски Конгрес" (441) доаѓа до ул. "Црниче" (437)), **каде завршува описот на комплекс-1 за Општина Кисела Вода.**

Во ПРВИОТ КОМПЛЕКС, содржани се ДЕЛ-1 (Општина Карпош, Општина Центар, Општина Чайр, Општина Гази Баба, Општина Аеродром и Општина Кисела Вода).

КОМПЛЕКС-2

ДЕЛ-2- (Општина Карпош)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: С3 16, С3 17, С3 18, С3 19, С3 26, СС3 01, СС3 02 и дел ССИ 03 (по административните граници со Општина Бутел и Општина Чайр), **каде завршува описот на комплекс-2 за Општина Карпош.**

ДЕЛ-2- (Општина Чайр)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: дел ССИ 03 (по административните граници со Општина Бутел и Општина Карпош) и ССИ 04, **каде завршува описот на комплекс-2 за Општина Чайр.**

ДЕЛ-2- (Општина Бутел)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: ССИ 01, ССИ 02, дел ССИ 03 (по административните граници со Општина Карпош и Општина Чайр), ССИ 06, ССИ 12, С 13, С 16 и С 25, **каде завршува описот на комплекс-2 за Општина Бутел.**

ДЕЛ-2- (Општина Гази Баба)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: ССИ 07, С 17, С 18 и С 26, **каде завршува описот на комплекс-2 за Општина Гази Баба.**

ДЕЛ-2- (Општина Аеродром)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: ЈИ 01, ЈИ 02, ЈИ 03, ЈИ 06 и ЈИ 09, **каде завршува описот на комплекс-2 за Општина Аеродром.**

ДЕЛ-2- (Општина Кисела Вода)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: J 13, J 14 и северен дел J 20 (од раскрсница на ул. "Народни Хeroи" (473) со ул. "Димо Хаци Димов" (725), оди на запад и излегува на ул. "(748)" и потоа на ул. "Рилски Конгрес" (441) доаѓа до ул. "Црниче" (437)), **каде завршува описот на комплекс-2 за Општина Кисела Вода.**

ДЕЛ-2- (Општина Горче Петров)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: C3 20 и C3 25, **каде завршува описот на комплекс-2 за Општина Горче Петров.**

Во ВТОРИОТ КОМПЛЕКС, содржани се ДЕЛ-2 (Општина Карпош, Општина Чайр, Општина Бутел, Општина Гази Баба, Општина Аеродром, Општина Кисела Вода и Општина Горче Петров).

КОМПЛЕКС-3

ДЕЛ-3- (Општина Горче Петров)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: дел од C3 08 (југоисточен дел од железничката пруга), C3 09, C3 10, C3 11, C3 12, C3 13, C3 14, C3 15, C3 21 и C3 24, **каде завршува описот на комплекс-3 за Општина Горче Петров.**

ДЕЛ-3- (Општина Бутел)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: С 12 ијужен дел С 15 (по ул. "Рудо" (1115) до раскрсница со ул. "Лопушник" (1122) во правец на исток до новопроектирана траса на бул. "Христијан Тодоровски Карпош" (1468)), **каде завршува описот на комплекс-3 за Општина Бутел.**

ДЕЛ-3- (Општина Гази Баба)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: С 19, С 20, С 23, СИ 01, СИ 02, СИ 03, СИ 04, СИ 05, СИ 06, СИ 07 и СИ 10, **каде завршува описот на комплекс-3 за Општина Гази Баба.**

ДЕЛ-3- (Општина Аеродром)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: ЈИ04 и северен дел ЈИ 05 (по отворениот канал на ф-ка "Охис"), **каде завршува описот на комплекс-3 за Општина Аеродром.**

ДЕЛ-3- (Општина Кисела Вода)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: J 15, J 16, J 17, J 19 и ЈИ 08, **каде завршува описот на комплекс-3 за Општина Кисела Вода.**

Во ТРЕТИОТ КОМПЛЕКС, содржани се ДЕЛ-3 (Општина Горче Петров, Општина Бутел, Општина Гази Баба, Општина Аеродром и Општина Кисела Вода)

КОМПЛЕКС-4

ДЕЛ-4- (Општина Горче Петров – Ново Село)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: С3 01, С3 02, С3 03, С3 04, С3 05, С3 06, С3 07, дел од С3 08 (северо западен дел од железничката пруга) и С3 27, **каде завршува описот на комплекс-4 за Општина Горче Петров - нас. Ново Село.**

ДЕЛ-4- (Општина Шуто Оризари)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: С 03, С 04, С 05, С 06, С 07 и С 08, **каде завршува описот на комплекс-4 за Општина Шуто Оризари.**

ДЕЛ-4 - (Општина Бутел)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: С 01 и С 02 - Радишани, С 09, С 10, С 11, С 14, северен дел С 15 (по ул. "Рудо" (1115) до раскрсница со ул. "Лопушник" (1122) во правец на исток до новопроектирана траса на бул. "Христијан Тодоровски Карпош" (1468)) и С24, **каде завршува описот на комплекс-4 за Општина Бутел.**

ДЕЛ-4 - (Општина Гази Баба)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: С 21 и С22–нас. Ченто, кака и СИ 08, СИ 09, СИ 11 и СИ 12 – с. Маџари, **каде завршува описот на комплекс-4- за Општина Гази Баба.**

ДЕЛ-4 - (Општина Аеродром - нас. Горно Лисиче)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: јужен дел ЈИ 05 (по отворениот канал на ф-ка “Охис”) и ЈИ 07, **каде завршува описот на комплекс-4 за Општина Аеродром - нас. Горно Лисиче.**

ДЕЛ-4- (Општина Кисела Вода- Драчево)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следната градска четврт: J18, **каде завршува описот на комплекс-4 за Општина Кисела Вода - Драчево.**

ДЕЛ-4- (Општина Сарај)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: С3 22, С3 23 и С3 28, **каде завршува описот на комплекс-4 за Општина Сарај.**

Во ЧЕТВРТИОТ КОМПЛЕКС, содржани се ДЕЛ-4 (Општина Ѓорче Петров - Ново Село, Општина Шуто Оризари, Општина Бутел , Општина Гази Баба-Ченто и с. Маџари, Општина Аеродром- нас. Горно Лисиче и Општина Кисела Вода- Драчево и Општина Сарај).

Границите на комплексите одат по дефинираните градски четврти како и административните граници на општините во ГУП со кои се одредува комплексот.

2 ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ

Под изградба и одржување на капитални објекти се подразбира:

- 2.1 Капитални објекти;
- 2.2 Средства наменети за изработка на документација за капиталните објекти;

2.1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ

Капиталните објекти предмет на оваа програма подразбираат изградба на нови објекти, но исто така дизајн и развој, инсталација, пуштање во работа, модернизација на постојните основни средства, подготовкa на техничка документација. на подрачјето на град Скопје определено со ГУП на Град.

2.2 СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КАПИТАЛНИТЕ ОБЈЕКТИ

Градот целосно финансира изработка на документација за градење на капитални објекти од значење за градот, утврдена со Генералниот Урбанистички План на Град Скопје (согласно член 10 став 1 точка 1 од Законот за Град Скопје “Службен весник на Република Македонија бр. 55/04 и 158/11”),

3 ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛНОВИ

Под изработка на урбанистички планови се подразбира:

Изработка на “Генерален урбанистички план на Град Скопје 2022-2032“ кој ќе се изработува во текот на 2024 година.

II. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Уредување на градежното земјиште за 2024 година, се финансира од извори на средства утврдени со закон, преку Буџетот на Град Скопје за 2024 година и ги опфаќа работите предвидени со подпрограмите **ФАА, Ф2О, ЈАА, ЈДА, ЈГА и ЈЛА** како следува:

Програма и Ставки	Назив на проект – активност	План 2024
Ред. бр.		
	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	1.300.000.000
Планирани приходи од уредување на градежно земјиште		1.200.000.000
Планирани приходи од надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект		100.000.000
	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	
	Сектор за планирање и уредување на просторот	1.462.010.000
		825.010.000+637.000.000-дотации

ФАА-482	Уредување на градежно земјиште (капитални расходи)	
1	Изградба на улици по склучени договори за уредување на град.земјиште	980.000
2	Проекти за изградба на комунална инфраструктура	
3	Изградба на комунална инфраструктура	
4	Изградба на главни доводни системи за водоснабдување	
5	Изградба на главни одводни системи	
Ф2О-425	Уредување на градежно земјиште	
6	Геодетски услуги (обврска по склучен договор за јавна набавка од 2022)	
7	Физибилити студии	14.200.000
8	Проценители за експропријација (обврска по рамковна спогодба од 2024)	
ЈАА-482	Јавно осветлување (капитални расходи)	
9	Реализација на паметно осветлување и платформа за дигитален град (обврска по склучен договор за јавна набавка од 2020)	
10	Осветлување на Кеј на река Вардар	
11	Осветлување на Камени Мост	93.000.000
ЈДА-482	Изградба и реконструкција на улици и патишта	
12	Изработка на проектни документации за сообраќајници и јавни површини	
13	Ревизија на проекти, контролни испитувања и консултантски услуги(обврска по склучен договор за јавна набавка од 2021)	
14	Изградба на клучка на бул.Словенија-вкрстување со бул.Никола Карев	
15	Изградба, реконструкција и одржување на сообраќајници со меѓуопштинска соработка- Дел дотација	
16	Изградба на бул.АСНОМ (фазна реализација)- Дел дотација	
17	Реконструкција, одржување на мостови (конструкција, коловоз, тротоари, огради, дилатациони фуги и осветлување)	
18	Надзор над изградбата, реконструкцијата и одржувањето (обврска по склучен договор за јавна набавка од 2021)	
19	Изградба на ул.Боца Иванова од кружен тек до бул.Х.Т.Карпош (обврска по склучен договор за јавна набавка од 2022)	
20	Изградба, реконструкција и одржување на мали плоштади, скверови, дрвореди, зелени површини, уредување на површини околу објекти од култура	
21	Изградба на бул. Љубљанска (фазна реализација)	1.073.830.000
22	Изградба, реконструкција и одржување на ул. Борис Трајковски од крстосница во нас. Пинтија до кружен тек пред мост на Маркова река, Фаза 2. (обврска по склучен договор за јавна набавка од 2021)	436.830.000+637.000.000
23	Изградба, реконструкција на бул. Гоце Делчев	
24	Изградба на раскрсница ул. Скупи и бул. 8 – ми Септември, раскрсница бул. 8 – ми Септември и бул. Никола Карев, бул. Никола Карев и ул. Словенечка (обврска по склучен договор за јавна набавка од 2021) Дел дотација	
25	Изградба на ул.Васко Карапелевски (од бул.3-та Македонска Бригада до ул. Владимир Комаров) (обврска по склучен договор за јавна набавка од 2021)	
26	Реконструкција на ул.Димо Хаџи Димов (обврска по склучен договор за јавна набавка од 2022)	
27	Реконструкција на ул.Рузвелтова - фазна реализација (обврска по склучен договор за јавна набавка од 2022)	
28	Реконструкција на бул.АСНОМ од раскрсница со бул.Србија до пристапна влез во Куќа на фудбалот-ФФМ Оп.Аеродром Л=700м (обврска по склучен договор за јавна набавка од 2022)	
29	Изградба на ул. Македонско Косовска Бригада, фазна реализација, од П100 до П188	
30	Реконструкција на ул. Беласица	
31	Реконструкција на ул. Пере Наков -фазна реализација (фаза 2) (обврска по склучен договор за јавна набавка од 2022)	

32	Изградба на кружен тек на крстосница на ул.Ѓорче Петров со бул. Македонска Војска	
33	Реконструкција и проширување на бул.Хасан Приштина, до клучка со бул.Словенија до Обиколница- Дел дотација	
34	Реконструкција на ул. „Волково“ од крстосница со ул. „Шарпланинска“ до крстосница со ул. „Пат за Кучково“ и ул. „Пат за Орман“	
35	Изградба и реконструкција на Булевар Македонија 1 фаза- Дел дотација	
36	Изградба и реконструкција на ул.Фрањо Клуз од бул.Јане Сандански до бул.Трета Македонска Бригада (фазна реализација)	
37	Изградба на бул. Македонија фаза 2 и 4- Дел дотација	
ЈДА-485	Изградба и реконструкција на улици и патишта	80.000.000
38	Експропријација на земјиште за изградба на улици и објекти	
ЈГА-482	Изградба на системи за водоснабдување	
39	Меѓуопштинска соработка - Подобрување на системот за водоснабдување во селата Рашче, Копаница, Бојане, Буковик и Ласкарци во Општина Сарај	100.000.000
ЈЛА-482	Капитални расходи за други комунални услуги	
40	Изградба и реконструкција на Усјански канал	100.000.000

2. Изградба и одржување на капитални објекти се финансира од извори на средства утврдени со закон, преку Буџетот на Град Скопје за 2024 година и ги опфаќа работите предвидени со подпрограмите **J0, E0, J3, ГА, ЈН, ЛА** и **Ф1** како следува:

Програма и Ставки	Назив на проект – активност	План 2024
Ред. бр.		
	Сектор за планирање и уредување на просторот	151.410.000
J0 – 425	Комунални дејности – одржување на урбана опрема (капитални расходи)	1.750.000
1	Други договорни услуги – изнајмување деловен простор	
E0 – 421	Општинска администрација (капитални расходи)	24.000.000
2	Градска администрација – електрична енергија	
J3 – 421	Јавно осветлување	100.000.000
3	Јавно осветлување – електрична енергија	
J3 – 424	Јавно осветлување	
4	Одржување на јавно осветлување и градски часовници и други објекти	
5	Изведба на временни електрични приклучоци за манифестации	7.070.000
ГА – 480	Локален економски развој – Изградба на објекти	700.000
6	Набавка за реквизити за забавен парк и нивно монтирање	
ГА – 481	Локален економски развој – Изградба на објекти	7.000.000
7	Изградба на забавен парк	
ЈН – 480	Капитални расходи за урбана опрема	1.200.000
8	Изработка и монтажа на хидраулични столбиња	
ЛА – 482	Капитални расходи за спорт и рекреација	
9	Изградба на ролерско велосипедска и пешачка патека на кеј на Вардар	7.890.000
10	Уредување на речни корита под надлежност на Град Скопје	
11	Изработка на проектна документација и изведба на патеки, велопатеки, јавни површини со тартан,штампан бетон и др.	
Ф1-464	Урбанистичко планирање	1.800.000

12	Археолошки истражувања за изработка на проектна документација	
----	---	--

3. Изработка на урбанистички планови се финансира од извори на средства утврдени со закон, преку Буџетот на Град Скопје за 2024 година и ги опфаќа работите предвидени со подпрограмите **Ф1** како следува:

Програма и Ставки	Назив на проект – активност	План 2024
		Ред. бр.
	Сектор за планирање и уредување на просторот	
Ф1 – 425	Урбанистичко планирање	100.000.000
1	Изработка на Генерален урбанистички план на Град Скопје 2022-2032	

III. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето на Програмата ќе зависи од создадените правни претпоставки и технички услови, како и од приливот на средствата наменети за финансирање на оваа програма.

Реализацијата на програмата ќе зависи од остварените приходи, кои ќе се остварат од надоместокот за уредување на градежно земјиште, капитални дотации и надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти.

По потреба, во текот на реализација на Програмата, може да се врши прераспоредување на средствата на работите од една во друга позиција, за што ќе одлучува Советот на Град Скопје.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Градоначалникот на Град Скопје се грижи и го обезбедува спроведувањето на оваа Програма, преку Секторот за планирање и уредување на просторот, во согласност со одредбите од Законот за јавните набавки, како и во договор со институциите чиј основач е Град Скопје.

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Град Скопје", а ќе се применува од 01.01.2024 година.

О б р а з л о ж е н и е

Правен основ за донесување на Предлог Програмата за планирање и уредување на градежното земјиште на подрачјето на Град Скопје за 2024 година е член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија број 5/02), член 95 од Законот за градежно земјиште (Службен весник на Република Македонија број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и Службен весник на Република Северна Македонија број 275/19), член 10 став 1 точка 1 од Законот за Градот Скопје (Службен весник на Република Македонија број 55/04 и 158/11), и член 40 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20 и 111/23).

1. Уредување на градежното земјиште на подрачјето на Град Скопје содржи

По однос на планираните активности, како резултат од соработката со општините во градот Скопје, издвоени се приоритетите за работа во наредната година за секоја општина одделно. Во однос на склучените договори и превземените обврски од истите, Град Скопје, тековно, секоја година, во најголем дел ги исполнува тие обврски, преку изработка на елаборати, проектирање и изградба на нови мрежи.

Планираните приходи се во износ од 1.300.000.000,00 денари и тоа како средства од: уредување на градежно земјиште во износ од 1.200.000.000,00 денари и надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект во износ од 100.000.000,00 денари.

Планираните расходи се во износ од 1.462.010.000,00 денари од кои 637.000.000,00 денари дел се дотации.

Делот на капиталните донации од страна на државата донесени со Одлука на Влада на Република Северна Македонија број 41-11559/3 од 21 декември 2022 година се за: дел од позиција 16: „Изградба на бул.АСНОМ (фазна реализација)“, позиција 36: „Изградба на бул. Македонија- прва фаза (јужен коридор)“ и позиција 38: „Изградба на бул. Македонија- фаза 2 и 4 (јужен коридор)“ со износ „240.000.000,00“, дел од позиција 24: „Изградба на раскрсница ул. Скупи и бул. 8 – ми Септември, раскрсница бул. 8 – ми Септември и бул. Никола Карев, бул. Никола Карев и ул. Словенечка“ со износ „77.000.000,00“, дел од позиција 34: „ Реконструкција и проширување на бул.Хасан Приштина, до клучка со бул.Словенија до Обиколница“ со износ „220.000.000,00“ и дел од позиција 14: „ Изградба на клучка на бул.Словенија-вкрстување со бул.Никола Карев“ со износ „100.000.000,00“.

2. Изградба и одржување на капитални објекти содржи

Град Скопје, тековно, секоја година, во најголем дел ги исполнува капиталните проекти, преку инвестирање во капитални објекти кои се од јавен интерес, со кои ќе се подобрят условите за живеење на граѓаните на градот Скопје.

По однос на планираните активности, издвоени се приоритетите за работа во наредната година, се со цел целосно разубавување на просторот и зголемување на неговата функционалност.

Планираните расходи за изградба и одржување на капитални објекти се во износ од 151.410.000,00 денари.

3. Изработка на урбанистички планови

Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 е донесен со одлука од Советот на Град Скопје, број 07-5068/1 од 03.12.2012 година ("Службен гласник на Град Скопје" бр.18/12) и е со важност до 2022 година.

Изработката на новиот Генерален урбанистички план на Град Скопје ќе се изврши на начин и постапка утврдени со:

- Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија " бр.32/20 и 111/23),
- Правилникот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.225/20, 219/21, 104/22 и 99/23),

Во текот на имплементацијата и спроведувањето на Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022, преку изработка на Регулациите планови на генералниот урбанистички план и Деталните урбанистички планови, дефинирана е потребата за преиспитување и усогласување на ГУП-от со постојната состојба во просторот и стекнатите права од предходните плански документации заради обезбедување на одржлив развој на градот.

Од нерамномерниот развој на градот во правец север - југ, произлзе потребата за редефинирање на содржините на сметка на рационално искористување на слободните површини во рамките на урбаниот опфат, додека од нотираните проблеми во сообраќајната мрежа како основен елемент на просторната комуникација произлзе потребата од идно визионерско планирање на сообраќајната инфраструктура и нов транспортен модел на градот.

Новиот Генерален урбанистички план треба да биде стратегија за идниот развој на градот. Неговата подготовка е сеопфатен, сложен и временски долг процес за што е потребно вклучување на стручни лица од повеќе институции и области.

Со изработката на новиот Генерален урбанистички план на Град Скопје, треба да се постигнат следните цели:

- Континуитет во урбанистичкото планирање со усогласување и надоврзување на усвоените плански документи од повисоко и пониско ниво,
- Обезбедување услови за одржлив развој, рационално уредување и користење на земјиштето како необновливи ресурс и на инфраструктурните системите.
- Оформување на урбанистички функционални целини (четврти и блокови) составени од повеќе единици на градежно земјиште кои ќе претставуваат основа за изработка на урбанистички планови од пониско ниво.
- Дефинирање на единици на градежно земјиште за просторна дистрибуција на планираните намени и дефинирање на плански услови за организација, уредување, изградба, развој и користење на земјиштето и градбите застапени со планираните основни намени.
- За единиците на градежно земјиште кои ќе се формираат во рамките на планскиот опфат на урбантите четврти ќе се дефинираат услови за:
 - хумано живеење и работа на граѓаните,
 - зголемување на вредноста на земјиштето и степенот на уреденост на просторот,
 - движење на лица со попреченост,
 - заштита и унапредување на животната средина, природното и културното наследство, заштита и спасување, заштита од пожари, воени разурнувања и природни катастрофи,
 - урбано зеленило и озеленетост и
 - други услови кои произлегуваат од специфичноста и карактеристиките на просторот на единиците на градежно земјиште,
- Дефинирање на системот на примарната сообраќајна инфраструктура и поврзување со секундарната сообраќајна инфраструктура за опслужување на единиците на градежно земјиште формирани во рамките на планските опфати на урбантите четврти.
- Дефинирање на системите од примарната комунална инфраструктура и супраструктура и поврзување со водовите од секундарната инфраструктура за опслужување на единиците на градежно земјиште формирани во рамките на планските опфати на урбантите четврти.

Донесувањето на Предлог Програмата е од големо значение за работата на Градот Скопје во наредната 2024 година, како во делот на прибирањето на средствата кои учествуваат со околу 60% од Буџетот, така и во реализација на предвидените активности.

Врз основа на горенаведеното се предлага Советот на Град Скопје да ја донесе предложената Програма за планирање и уредување на градежното земјиште на подрачјето на град Скопје за 2024 година.